

Шпицести клешти прави

508/1VDEBI



Profiles



Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- челюсти: полирани
- завршна површина: хромирана по стандард EN 12540
- двокомпонентни цврсти рачки
- изработена по стандард ISO 5745 и EN 60900

Предности:

- исто така и за стискање и одвојување од кабли и останати осетливи предмети
- назабена внатрешна површина на челюстите


Standards

EN 60900



Barcode	L	B	D	A	C	Icon
---------	---	---	---	---	---	------


610436	170	17	2.5	9	61	156
610437	200	17	2.5	9	77	191



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------

610436	210	60	31	161
610437	270	62	31	200



Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
---------	-----------	----	----	----	------

610436	4	75	308	60	708
610437	4	104	277	68	925